



**Повторен повик за експерт
за изработка на бизнис план за систем за
сертифицирање на компании за фер однос кон потрошувачите**

1. Цел на повикот

Експертот треба да обезбеди стручна поддршка на Проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“ (Проектот) во изработка на бизнис план за систем за сертификарање на компании за фер однос кон потрошувачите (бизнис планот).

2. Цел на проектот за кој се изработува бизнис планот

Проектот ќе развие и промовира иновативен модел за соработка меѓу граѓанскиот и бизнис секторот преку воведување сертификат за фер однос кон потрошувачите, што ќе го доделуваат граѓански организации како услуга насочена кон бизнис заедницата. Проектот на тој начин ќе придонесе за диверзификација на изворите на финансирање на граѓанското општество и влијанието врз спроведување на политики за заштита на потрошувачите и животната средина. Активностите ќе бидат спроведувани до 31.07.2019 г. Проектот се спроведува од Здружение на бизниси и консултанти „Креација“, Асоцијација за развојни иницијативи Зенит Скопје и Организацијата на потрошувачите (ОПМ), и е финансиран од Европската унија, Програма за поддршка на граѓанско општество и медиумите 2015.

3. Очекувани резултати

Со експертот ќе се склучи авторски договор, врз основа на кој ќе достави стручен труд-бизнис план. Бизнис планот треба да се заснова на остварливи таргети и реални услови на пазарот за овој вид на услуги обезбедени од страна на граѓанските организации за компаниите, како и да ја определи цената што граѓанските организации ќе ја наплаќаат за обезбедување на таквите услуги. Бизнис планот треба да се подготви врз основа на истражување на пазарот што ќе вклучува компании, стопански комори и граѓански организации, и треба да помогне со: идентификување и приоритизирање аспекти на услугата кои се привлечни и корисни за компаниите; дефинирање на целиот пазар за овој тип на услуги и неговата големина; можности за обезбедување идно ко-финасирање на трошоците на сертификација од буџетот на РМ, буџетите на единиците на локалната самоуправа или донатори; дефинирање и проценка на расходите во обезбедувањето на таквите услуги од страна на граѓанските организации; одредување привлечна, но остварлива цена на услугите; подготовка на предлог за настап и позиционирање на пазарот.

Од експертот се очекува да испорача:

- Извештај за спроведеното истражување со заклучоци и препораки за бизнис планот
- Нацрт-бизнис план за воведување на сертификатот за фер однос кон потрошувачите



Проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“ се спроведува од:

Проектот е финансиран од Европската унија

КРЕАЦИЈА
ЗДРУЖЕНИЕ НА БИЗНИСИ И КОНСУЛТАНТИ

АСОЦИЈАЦИЈА
ЗЕНИТ

ОПМ



4. Начин на пријавување и избор

Заинтересираните кандидати треба да ги достават документите за пријавување исклучиво во електронска форма на zenith@zenith.org.mk (со назнака: повик за експерт за бизнис план) заклучно со 29.11.2017 г. Документите за пријавување вклучуваат:

- а) професионална биографија;
- б) предлог структура на бизнис план и предлог-истражувачки алатки;
- в) финансиска понуда (вкупен бруто износ за испорачување на бараните резултати, изразен во евра; во износот не треба да биде вклучен ДДВ, бидејќи проектот е ослободен од плаќање ДДВ)

Максималниот бруто износ на кој може да се склучи договор по овој повик е 1.800 евра.

Експертот ќе се избере врз основа на најдобра понудена вредност за побараниот надомест, а покрај износот на побараниот надомест ќе се земат предвид и следниве критериуми:

- квалитет на предложената структура и истражувачки алатки на бизнис планот;
- искуство во развивање бизнис планови;
- искуство во работа со претставници на бизнис заедницата и граѓанскиот сектор во Македонија;
- работа на теми поврзани со заштита на потрошувачи и/или општествена одговорност на претпријатијата.

За сите прашања во врска со повикот ве молиме обратете се до zenith@zenith.org.mk.



Проектот „Партнерство меѓу граѓанското општество и деловниот сектор – развивање иновативен модел за мобилизација на финансиски средства“ се спроведува од:

Проектот е финансиран од Европската унија

КРЕАЦИЈА
ЗДРУЖЕНИЕ НА БИЗНИСИ И КОНСУЛТАНТИ

